



ПОЛИТИЧАРИТЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ ЈА ПОДДРЖАА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

NAPADOT VRZ MPC E NAPAD VRZ DR@AVNOSTA

Parlamentot ja izrazuva i svojata ubedenost deka SAS na MPC }e prodol`i so izvr{uvaweto na istoriskata uloga vo za-uvuvaweto na makedonskoto nacionalno tkivo i makedonskiot nacionalen identitet i gi poddr`uva naporite za izboruvawe na statusot na MPC vo zaednicite na pravoslavnite crkvi i narodi.

Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij vo Skopje kako dostoinstven nositel na imeto na svetite bra}a Kiril i Metodij i sledbenik i prodol`uva~ na nivnoto delo... so indignacija gi ofrla odlukite na Saborot na SPC i mu dava bezrezervna poddr{ka na Svetiot arhierijski sinod na Makedonskata pravoslavna crkva vo nastojuvawata da istrae na patot na za-uvuvaweto na avtokefalniot status.

- "Ставањето на МПЦ под јурисдикција на СПЦ значи територијални претензии, бидејќи ќе повлече враќање на црковните имоти од времето на српската окупација и сето ова значи непочитување на територијалниот интегритет на државата", рече Бонева, потенцирајќи дека со Декларацијата ќе се обесхрабрат злонамерните.

Нејзиниот колега, Спиро Мавровски, од ВМРО-ДПМНЕ, смета дека МПЦ секогаш била и ќе биде со македонскиот народ поради што не смееме да дозволиме раскол и мешање на некои од помесните цркви.

Елеонора Петрова - Митевска од СДСМ додаде дека Декларацијата е од големо значење, особено за МПЦ, која во последните денови се соочува со

Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

Конечно македонските политички фактори се усогласија околу една работа тие му дадоа поддршка на Светиот архиепископски синод на Македонската православна црква кој се соочува со големи внатрешни и надворешни непријатели, кои се обидуваат да ја уништат Црквата која со стотици години беше носител на опстојбата на македонскиот народ низ вековите.

Собранието на Република Македонија со консензус ја усвои Декларацијата за поддршка на Светиот архиепископски синод на Македонската православна црква. Во неа меѓу другото се вели дека Собранието ја изразува својата силна поддршка и верба во сите напори и одлуки што ќе произлезат од Светиот архиепископски синод на МПЦ и ја истакнува цврстата определеност за потребата од зачувување на интегритетот на МПЦ, нејзиното значење, место и улога во општествениот живот на Република Македонија.

- "Собранието ја изразува и својата убеденост дека САС на МПЦ ќе продолжи со извршувањето на историската улога во зачувувањето на македонското национално tkivo и македонскиот национален идентитет и ги поддржува напорите за избиравање на статусот на МПЦ во заедниците на православните цркви и народи".




Освен тоа, како што се вели во Декларацијата, Собранието укажува на потребата за развој и поттикнување на јавната свест за цивилизациските придобивки на Република Македонија од делувањето на МПЦ низ историјата и денес.

Во расправата пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ, Силвана Бонева, истакна дека наводно религиозниот проблем меѓу СПЦ и МПЦ, всушност е политички проблем и се разгорува верска и национална нетрпеливост.

негирање. Иако црквата е разделена од државата, поддршката од Собранието многу би ѝ значела.

СТАРИТЕ ЖЕЛБИ

- "Универзитетот 'Св. Кирил и Методиј' во Скопје ги следи најновите случувања меѓу Македонската православна црква и Српската православна црква, со кои на најгруб начин несвојствен на мисијата



на една православна црква, се посега по самостојноста на Македонската православна црква", се вели во ставот на скопскиот Универзитет.

- "Нападот врз МПЦ го чувствуваме како напад на државноста на Република Македонија, при што уште еднаш се потврди сознанието дека со ваквите и слични на нив одлуки на најдиректен начин се посегнува и по националниот идентитет на македонскиот народ. На виделина се појавува голата вистина дека повторно оживуваат желбите за хегемонија, за завладување со туѓи народи и простори. Српските великодостојници се ставија во служба на своите и на туѓите неосвојени соништа за хегемонизам врз туѓи народи", се вели во информацијата на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" потпишана од ректорот Александар Анчевски.

- "Во денешно време на забрзани интеграциони процеси во Европа, притоа почитувајќи ги различностите на народите и нивните истории, култури, традиции, во време кога промените и на нашиот Универзитет се насочени кон влегување во единствениот европски образован простор, тие на најдиректен начин работат на

разнебитување на македонскиот народ и на македонската држава.

Зачувувањето и одбраната на автокефалниот статус и севкупноста на Македонската православна црква и одбраната на нејзиното име, кое е директно поврзано со националниот идентитет на македонскиот народ и држава, се стратегиски интерес и на Црквата и на македонскиот народ.

Токму затоа, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, како достоинствен носител на името на светите браќа Кирил и Методиј и следбеник и продолжувач на нивното дело кое остави трајни и неизбришливи белези во историското и културното наследство не само на македонскиот народ, туку и на повеќе народи кои опстојуваат на тлото на Европа, со индигнација ги отфрла одлуките на Саборот на СПЦ и му дава безрезервна поддршка на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква во настојувањата да истрае на патот на зачувувањето на автокефалниот статус на Македонската православна црква, а со тоа и на македонскиот народ и држава, народ кој со векови опстојувал и ќе опстојува на овие простори. Тој

истовремено ја повикува прогресивната јавност, посебно универзитетската јавност во Република Србија, да се спротивстави на ваквите нецивилизационски обиди во своите средини", се вели во ставот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" кој целосно ја поддржува Македонската православна црква.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА

Во мисија на помирување во Република Македонија беше Богољуб Кариќ, познат српски бизнисмен, кој се обиде да лобира кај претседателот Борис Трајковски за да се ослободи Зоран Вранишковски од истражниот затвор во Битола.


- "Го замоливме претседателот Борис Трајковски да не поврзе со Архиепископот г.г. Стефан за да разговараме за дилемата што не не засега нас, но се однесува и на нас како деловни луѓе на Србија и на Македонија", изјави за МТВ по средбата со шефот на државата Трајковски, српскиот бизнисмен Богољуб Кариќ.

Тој додаде дека на бизнисмените не им одговараат нерешени односи што ги оптоваруваат двата соседни народа и сака да види дали и тие можат да придонесат нешто за нивно надминување.

- "Имавме голема чест во Кабинетот на Претседателот да се сретнеме со Архиепископот г.г. Стефан и владиката Тимотеј. Со нив разговаравме за тоа што можеме да направиме за да ги приближиме тие односи како деловни луѓе. Знаеме дека тоа се чувствителни прашања што се решаваат со децении и ние би сакале да се решат многу побрзо. Имаме негативни искуства и во Црна Гора, сега и во Македонија со Македонската православна црква", изјави Кариќ.

Според него, сосема е логично дека мора да се биде прагматичен, без разлика како тоа го гледа црквата. Освен тоа, според него, голема штета е да дојде до заладување на односите меѓу Србија и Македонија.

- "Сметам дека за случајот со апсењето на Зоран Вранишковски треба да се сретнат црковните великодостојници, со нас заедно



ако треба, во Белград или во Скопје или каде било на друго место, и разговорите да продолжат", рече Кариќ, додавајќи дека не постои никој, ниту српскиот Патријарх Павле, ниту Архиепископот Охридски и Македонски Стефан, кој треба да го запостави и да го пренебрегне тоа.

- "Мојот интерес и нашиот интерес е бизнисот. Тој нема да постои ако нема мир што треба да го обезбедат политичарите. Најмалку треба да дозволиме црквите да го нарушат. Интерес на сите сопственици на капиталот е да лобираат и да учествуваат овде и во овој случај со што ќе покажеме дека сме сериозни луѓе кои се стремат кон Европската унија. Во спротивно, вака примитивни никој нема да нè сака", беше дециден српскиот бизнисмен Драгољуб Кариќ.

ПАРИЧНИ КАЗНИ

Судскиот епилог од судењето на одметнатите монаси кои прво беа притворени во Битола по расколничкиот чин, а потоа ослободени е: двајца монаси парично се казнети, а постапката против деветмина монаси е сопрена. Обвинителот не се изјасни дали кривично ќе го гони расколникот Јован за поттикнување на расна,

верска и национална омраза, раздор и нетрпеливост.

Основниот суд во Битола, по 8.500 денари ги казни монасите: Сашко Велков и Горан Кимев од Штип, бидејќи го прекршиле јавниот ред и мир на 20 јули 2003 година, кога во Соборниот храм "Свети Великомаченик Димитрија" го следеле самовластието на Јован. Судот ја запре постапката против седумте монахињи и двајцата монаси, кои беа обвинети за

Пред да се расправа во Собранието на Република Македонија за Декларацијата за поддршка на Македонската православна црква, Иван Стоилковиќ од Демократската партија на Србите во Македонија побара повлекување на Предлог-декларацијата, бидејќи според Уставот црквата и државата се одвоени. Ова предизвика силни реакции меѓу пратениците на ВМРО-ДПМНЕ.

нарушување на јавниот ред и мир на 11 јануари годинава. Во образложението на судот се вели дека молитвите, според јачината на звукот, не може да се сметаат за нарушување на јавниот ред и мир.

Прекршочната пријава против "српскиот егзарх" во Македонија и расчинет македонски владика Јован е повлечена сè до завршувањето на кривичната постапка за самовластие, за која по неговата жалба треба да се изјасни Апелациониот суд во Битола, бидејќи тој првостепено заработи двегодишна условна казна.

Во контекст на ова издвоена е постапката за тројцата обвинети - мајката на Јован, Галена Вранишкова, неговиот вујко Ристо Поповски и за монахињата Благица Цветковска, позната како Фотина. Тие се товарат за нарушување на јавниот ред и мир. Меѓутоа, тие не се појавиле пред судот, бидејќи Вранишкова била неуредно поканета, Поповски бил во Грција, а Цветковска доставила потврда дека е болна.

Расчинетиот владика Јован и натаму го одлежува 30-дневниот притвор во истражниот затвор во Битола, очекувајќи го судскиот процес поднесен по обвинителниот акт за поттикнување расна, верска и национална омраза, раздор и нетрпеливост.